

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXII

Бр. 30 Зрновци 13.12.2019 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање на поддршка и согласност на проектот Изработка на техничка документација за изградба на колектор со пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од УНДП (фонд за техничка документација)

I

Ја ојавувам Одлука за давање поддршка и согласност на проектот Изработка на техничка документација за изградба на колектор со пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од УНДП (фонд за техничка документација) број 08-746 од 28.11.2019 година донесена на седницата одржана на ден 28.11.2019 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 746/2

29.11.2019

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 28.11.2019 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на поддршка и согласност на проектот Изработка на техничка документација за изградба на колектор со пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од УНДП (фонд за техничка документација)

Член 1

Со ова Одлука се дава поддршка и согласност на проектот Изработка на техничка документација за изградба на колектор со пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од УНДП (фонд за техничка документација)

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-747/1

28.11.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ

бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање поддршка и согласност на проектот : Канали за наводнување и одводнување и каскади на Зрновска река со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од Бирото за регионален развој преку Центарот за развој на источен плански регион Штип

I

Ја ојавувам Одлука за давање поддршка и согласност на проектот : Канали за наводнување и одводнување и каскади на Зрновска река со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од Бирото за регионален развој преку Центарот за развој на источен плански регион Штип број 08-746 од 28.11.2019 година донесена на седницата одржана на ден 28.11.2019 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 746/2

29.11.2019

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 28.11.2019 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на поддршка и согласност на проектот : Канали за наводнување и одводнување и каскади на Зрновска река со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од Бирото за регионален развој преку Центарот за развој на источен плански регион Штип

Член 1

Со ова Одлука се дава поддршка и согласност на проектот : Канали за наводнување и одводнување и каскади на Зрновска река со кој Општина Зрновци ќе аплицира на повикот од Бирото за регионален развој преку Центарот за развој на источен плански регион Штип

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-746/1

28.11.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување за 2020

I.

Ја објавувам Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување за 2020 бр. 08-785/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-785/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За давање согласност на годишниот план за вработување за 2020

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци дава согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година

Одлуката е составен дел на Годишниот план за вработување за 2020 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 785/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програмата

За работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година

I.

Ја објавувам Програмата За работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година бр.

08-786/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-786/2

13.12.2019

P R O G R A M A

Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 2020 godina

1.Osvrt za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci vo 2019 godina

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri Sovetot na op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Februari

2. Izve{taj od gradona~alnikot na op{tina Zrnovci za raboteweto na lokalnata samouprava vo 2019godina .

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Februari

3.Izve{taj za raboteweto na Mesnite zaednici na podra~jeto na op{tina Zrnovci i problemite so koi se soo~uvaat pri raboteweto.

Izgotvuva~i : Pretsedatelite na Mesnite Zaednici od Vidovi{te, Morodvis i Vidovi{te.

Rok na razgleduvawe : Februari

4. Informacija za opfatot na brojot na u~enicite vo u~ebnata 2019/20 godina i problemite vo vrska so nastavata vo vtoroto polugodie .

Izgotvuva~: Direktorot na OOU ,, Sini{a Stoilov ,, Zrnovci

Rok na razgleduvawe - Februari

5. Izveštaj za realizacija na Programata na KJP "Vodna Kula" Zrnovci za 2019 godina .

Izgotvuva~ : Direktorot na KJP " Vodna Kula" Zrnovci.

Rok na razgleduvawe : - Februar

6. Izveštaj za realizacija na Programata za rabota na Javnata opštinska ustanova za deca - detaska gradinka ,, Biserchiња ,, с. Зрно̀вци општина Зрно̀вци

Izgotvuva~ : Direktorot na Javnata opštinska ustanova za deca - detaska gradinka ,, Biserchiња ,, с. Зрно̀вци.

Rok na razgleduvawe : - Februar

7. Izveštaj za realizacija na Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2019 godina.

Izgotvuva~: Stru~na Slu`ba pri op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Fevruar

8. Informacija za sostojbata so patnata i uli~nata mre`a na podra~jeto na op{tina Zrnovci i aktivnostite koi treba da se prezemet.

Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Mart

9. Zavr{na smetka na Buxetot na op{tina Zrnovci za 2018 godina

Izgotvuva~ : Slu`ba za finansii i Buxet pri op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Mart

10. Informacija za raboteweto na VP ,, BREGALNICA ,, Ko~ani i aktivnosti koi se prezemaat za realizacija na planot za navodnuvawe .

Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi pri VP,, Bregalnica ,, Ko~ani

Rok na razgleduvawe : Mart- April

11. Informacija za realizacija na planot so koj se predviduva proleznata seidba i razgleduvawe na problemite so koi se soo~uvaat zemjodelcite.

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci.

Rok na razgleduvawe : April

12. Informacija za dodelena grade`no zemji{te za individualna izgradba i davawe na grade`no zemji{te na vremeno i trajno koristewe vo periodot Januari - Juni

Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe Maj -Juni

13. Informacija za realizacija na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina Zrnovci vo periodot Januari - Juni 2020

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Maj - Juni

14. Informacija za realizacija na programata za izgradba i odr`uvawe na na lokalni pati{ta i ulici na podra~jeto na op{tina Zrnovci.

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Maj - Juni

15. Izveštaj za funkcioniraweto na sistemot za " Vodosnabduvawe na op{tina Zrnovci so naselenite mesta Zrnovci, Morodvis i Vidovi{te" so voda za piewe i aktivnosti koi se prezemaat za negova realizacija.

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri Sovetot na op{tina Zrnovci.

Rok na razgleduvawe: Juli

16. Razgleduvawe na zaklu~ocite od Mesnite zaednici vo op{tina Zrnovci vo vrska so donesuvaweto na planot za navodnuvawe .

Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi pri VP ,, BREGALNICA ,, Ko~ani " Rok na razgleduvawe : Septemvri- Oktomvri

17. Informacija za opfatot na brojot na u~enicite vo u~ebnata 2020/21 godina i problemite vo vrska so nastavata.

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba

Rok na razgleduvawe: Septemvri - Oktomvri

18. Informacija za opfatot na brojot na decata vo Javnata opštinska ustanova za deca - detaska

градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци општина Зрновци.

Izgotvuva~: Direktorot na Javnata opštinska ustanova za деца - детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци

Rok na razgleduvawe: Septemvri - Oktomvri

19. Razgleduvawe na zaklu~ocite od Mesnite zaednici vo opština Zrnovci vo vrska so donesuvaweto na planot za navodnuvawe

Izgotvuva~: MZ Zrnovci MZ Vidovi{te i MZ Morodvis

Rok na razgleduvawe : Septemvri- Oktomvri

20. Razgleduvawe na godi{niot plan za navodnuvawe zafateno so LKM od HMS " Bregalnica " Ko~ani

Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi pri AD VODOSTOPANSTVO NA RM Podru`nica Ko~ani „ Ko~ani

Rok na razgleduvawe : Septemvri- Oktomvri

21. Sve~ena sednica za odbele`uvawe na praznikot "8-mi " noemvri , Praznik na opština Zrnovci .

Rok na odr`uvawe : Oktomvri- Noemvri

22. Programa za izgradba i odr`uvawe na lokalnata patna i uli~na mre`a na podra~jeto na opština Zrnovci za 2021 god.

Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri Sovetot na opština Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Noemvri

23. Programa za rabota na Sovetot na opština Zrnovci za 2021 godina

Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri Sovetot na opština Zrnovci.

Rok na razgleduvawe : Noemvri

24. Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na opština Zrnovci za 2021 godina.

Izgotvuva~: Stru~na Slu`ba pri sovetot na opština Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Dekemvri

25. Predlog - Buxetot na na opština Zrnovci za 2021 godina

Izgotvuva~:Stru~na slu`ba vo opština Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Dekemvri

26. Predlog -Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na opština Zrnovci za 2021 god.

Izgotvuva~:Stru~na slu`ba vo opština Zrnovci

Rok na razgleduvawe : Dekemvri

SOVET NA OP[STINA ZRNOVCI

Pretsedatel

Vlado Ristov

Br.09-786/1

11.12.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на Програмата

За работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година

I.

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година бр. 08-787/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-787/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на Програмата

За работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци ја усвојува на Програмата За работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година

Одлуката е составен дел на Програмата За работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 787/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програмата

За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година

I.

Ја објавувам Програмата За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година бр. 08- 790 /1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-790/2

13.12.2019

Vrz osnova na ~len 21 st.1 t.12 od Statutot na op{tina Zrnovci (Sl. glasnik na op{tina Zrnovci 05/05) Sovetot na op{tina Zrnovci na sednicata odr`ana na den 11.12. 2019 godina donese :

P R O G R A M A

За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година

VOVED

Ovaa programa vo kontinuitet prestavuva prodol`uvawe so aktivnostite vo pogled na izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na op{tinskite pati{ta i ulici na podra~jeto na op{tina Zrnovci koi aktivnosti ostanaa neralizirani predvideni so programata za 2019 godina.

AKTIVNOSTI

Vo 2020 godina so ovaа programa se predviduvaat slednite aktivnost:

1. Prodol'uvawe na aktivnostite koi bea predvideni so programata za 2019 godina od koi del se realizirani a pogolem del koi ostanaa nerealizirani, }e bidat opfateni vo ova programata za realizacija vo 2020 godina kako i prevzemawe na novi aktivnosti .

2. Probivawe, tamponirawe i izgrdba na likalen pat Orizni gumna - Drumot vo dol`ina od 2 km.

3. Probivawe, tamponirawe i izgrdba na del od likaleniot pat Fudbalsko igrali{te vo Zrnovci- m.v Maleole vo dol`ina od 2,3 km.

4. Probivawe , tamponirawe i izgradba na lokalni pat

4. Probivawe i tamponirawe na lokalni paten pravec "Diva Topola- Vidovi{te vo dol`ina od 11km

5. Probivawe i tamponirawe na lokalni paten pravec Zrnovci -Vodna kula - Brana vo dol`ina od 7 km

6. Probivawe i tamponirawe na lokalni paten pravec Zrnovci - Priba~evo vo dol`ina od 6 km

7. Izgradba na 1 Mosta na Rekata vo s. Vidovi{te .

8. Probivawe ,tamponirawe i asfaltirawe na ulici 3,5 km

TEKOVNI AKTIVNOSTI

- Odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici (~istewe na odroni i nasipi)

- Krpewe na udarni dupki na asfaltirane ulici i pati{ta

-Nabavka i postavuvawe na soobra}ajni znaci

-Zimsko odr`uvawe

-Re{avawe na tekovni problem

FINANSOV DEL

Prihodi :

- Investicii od Agencijata za dr`avni pati{ta na Republika Makedonija-----
2.600.000,00 den.

- Investicii od Agencija za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj na Republika Makedonija 8.800.000,00 den.

- Ministerstvo za lokalna samouprava Biro za regionalen razvoj -----
----- 7..200.000,00 denari

-Lokalni izvori ----- ---- 320.000,00 den.

VKUPNO: 18.920.000,00 den.

RASHODI

1. Prodol'uvawe na aktivnostite koi bea predvideni so programata za 2019 godina od koi del se realizirani a pogolem del koi ostanaa nerealizirani, }e bidat opfateni vo ova programata za realizacija vo 2020 godina kako i prevzemawe na novi aktivnosti .

2. Probivawe , tamponirawe i izgradba na likalen pat Orizni gumna - Drumot 2 km s. Vidovi{te Op{tina Zrnovci

3. Probivawe i tamponirawe na lokalni paten pravec "Diva Topola- Vidovi{te vo dol`ina od 11km Op{tina Zrnovci

4. Probivawe, tamponirawe i izgrdba na del od likaleniot pat Fudbalsko igrali{te vo Zrnovci - m.v Maleole vo dol`ina od 2,3 km.

5. Probivawe i tamponirawe na lokalni paten pravec Zrnovci -Vodna kula - Brana vo dol`ina od 7 km

6. Probivawe i tamponirawe na lokalni paten pravec Zrnovci - Priba~evo vo dol`ina od 6 km

8. Probivawe ,tamponirawe i asfaltirawe na ulici 3,8 km

9. Izgradba na 1 Mosta na Rekata vo s. Vidovi{te .

REKAPITULAR

- Lokalni pati{ta
16.110.000,00 den.

- Ulici -----
1.700.000,00 den.

- Mostovi (1 broja) _____
510.000,00 den.

-Tekovno odr`uvawe -----
600.000,00 den

VKUPNO:
18.920.000,00 den.

SOVET NA OP[STINA ZRNOVCI

Pretsedava~

Vlado Ristov

Br.09-790/2

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законт за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година

I.

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Програмата за За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година бр. 08-791/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-791/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Програмата За изградба ,реконструкција, одржување

и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци ја усвојува на Програмата За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година

Одлуката е составен дел на Програмата За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

SOVET NA OP[STINA ZRNOVCI

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 791/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законт за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програмата

За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г

I.

Ја објавувам Програмата уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г. бр. 08- 788/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-788/2

13.12.2019

Врз основа на чл. 46 ст.1 од Законот за градежно земјиште (Сл. весник на Р. М. бр. 82/08) , и чл.21 ст.1 т.8 од Статутот на општина Зрновци (Сл. гласник на Општина Зрновци бр.05/05) Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 11.12.2019 год. донесе:

ПРОГРАМА

За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г.

Активностите предвидени со оваа Програма претставуваат континуитет на активностите за уредување на градежно земјиште на територијата на општина Зрновци и се засновува на стручни искуства од минатите години, во спроведувањето на ДУП и ГУП на Зрновци, ДУП и УДНМ на Мородвис и Општиот акт за градба во населено место Видовиште (Сооглед на фактот дека с. Видовиште нема урбанистичка документација)

Наведените урбанистички планови ДУП и ГУП на Зрновци , ДУП и УДНМ на Мородвис и Општиот акт за градба во населено место Видовиште ќе престанат да се применуваат откако Советот на Општина Зрновци со одлука ќе ги усвои

УПС за Зрновци , Мородвис и Видовиште кои се веќе во процедура на донесување .

Во програмата утврден е обемот на работата како и средствата за изградба, одржување и реконструкција на комуналната инфраструктура.

А. ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Зрновци во 2019 год. ги предвидува следните активности:

1. Локалитет на кој ќе се доделува градежно земјиште
2. Обем на уредување
3. Висина на надоместок на градежно земјиште
4. Начин на пресметување на нето корисна површина (НКП)
5. Експропријација
6. Активности

Во зависност од финансиската можност, оваа Програма може да се дополнува со активности кои ќе се превземаат во текот на 2020 година а во моментот не се предвидени.

1. Локалитети на кои ќе се доделува градежно земјиште:
А) Локалитет "Лозја"

Локации кои ќе бидат доделени во текот на 2020 година на кои ќе се градат индивидуални станбени згради П+1 и П+2

КП 5728/17 ГП 1.11 П=355.22м² ; КП 5728/16 ГП 1.15 П=436м² ; КП 5728/14 ГП 1.17 П=221.07м²; КП 5728/15 ГП 1.18 П=228.07м²; ; КП 5728/4 ГП 1.07 П=446м²; ; КП 5728/13 ГП 1.16 П=373м²;и КП 5728/18 П= 537м².

- Б) Зона за мало стопанство

КП бр. 5584/2 ГП 1.08; и КП бр.5584/3 КП бр. 5588/2 ГП 1.07 .

Наведените активности беа предвидени и во програмата за уредување на градежно земјиште од 2019 година меѓутоа истите не се

реализирани па од тие причини се предвидуваат како составен дел на Програмата за 2020 год.

Во населените места кои немаат урбанистичка документација до оформувањето на истата, изградбата ќе се врши на начин што со Општ акт е утврден од Советот на општина Зрновци.

Предмет на доделување ќе биде и :

- Градежно земјиште (узурпирано или дадено) на кое се изградени објекти без градежна дозвола, а кои се вклопени во ДУП на Зрновци, УДНМ на Мордовис и Општиот акт за градба за с. Видовиште. Ова градежно земјиште ќе биде доделено откако претходно ќе бидат легализирани објектите на предметното земјиште согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Република Македонија бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 155/14, 199/14, 124/15 и 129/15)

- Дооформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план доколку сопственикот има повеќе од **50%** од градежната парцела.

2. Обем на уредување

Изградба на инфраструктурата:

- Пробивање на улици
- Изградба на водоводна мрежа
- Изградба на електрична мрежа и трафостаница
- Изградба на канализациона мрежа

3. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште

- Имотно - правни работи
- Пробивање на улици
- Изградба на водоводна мрежа
- Изградба на канализациона мрежа
- Изградба на електрична мрежа и трафостаница

Во исклучителни случаеви, каде на одредени градежни парцели или цели локалитети каде што трошоците за уредување

на градежното земјиште ги надминуваат предвидените трошоци предвидени со оваа програма, истите ќе се надоместуваат по однапред направена калкулација.

Лицето на кое му е доделено градежното земјиште е должно да го уплати надоместокот за уредување на градежно земјиште во рок од 2 (два) месеци од денот на доделувањето.

Надоместокот се плаќа за НКП предвидена со заверениот Главен проект.

При формирањето и дооформувањето на градежни парцели, градежното земјиште ќе се плаќа по пазарна цена за м².заедно со трајните насади и евентуално објекти со техничка документација, ако постои.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се третира како минимум врз база на условите за градба издадени од општина Зрновци и Проектната документација, а тој минимум изнесува:

а) За објекти П+1 со димензии 10x8м, или бруто површина во основата 80м² се плаќа за 120 м² НКП;

б) За објекти П+1 со димензии 10 x 10 м или бруто површина во основа 100м² се плаќа за 160м² НКП.

Инвеститорот кој ќе гради нов објект на локација на која се руши стар објект, пресметувањето на НКП се врши така што од новата површина се одзема површината која се руши и ќе се плаќа само надоместок за разликата но не помалку од 15% од површината на новиот објект.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во Програмата ќе се пресметува во еур. а ќе се наплатува во денарска противвредност според курсот на НБна РМ што важи на денот кога се плаќа.

Во оваа Програма надоместокот е предвиден да се пресметува во еур.

Преку надоместокот за уредување на градежно земјиште на корисниците на локациите им се обезбедува инфраструктура предвидена со оваа Програма.

Трошоците за приклучок на водоводната, канализационата и електричната мрежа (согласности, такси и сл.) паѓаат на товар на инвеститорот.

Трошоците за дворно уредување (пристапни патеки, потпорни ѕидови, дворно зеленило и шахти во парцелата) паѓаат на товар на инвеститорот.

Трошоците за дислокации на водоводни, канализациони и електрична мрежа (но не и приватни приклучни линии) ако поминуваат низ градежната парцела и го попречуваат градењето, доградбата или надградбата на објектот, а за кои се платени трошоците за уредување на градежно земјиште паѓаат на товар, на општина Зрновци.

Ако трошоците за дислокација се поголеми од платениот надоместок, во тој случај разликата паѓа на товар на инвеститорот.

Трошоците за уредување на градежно земјиште во населените места во општината кои немаат урбанистичка документација за градба се одредува врз основа на Општ акт за градба во населени места без изготвена техничка документација за градба.

Трошоците за уредување на градежно земјиште во секоја област за доделување на локации, општина Зрновци ќе ги објавува додека цената на земјиштето ќе ја објавува Министерството за транспорт и врски.

Цената на градежното земјиште кое ќе биде предмет на доделување со непосредна спогодба ќе биде 300,00 мкд/м². Овиј цени се добиени од Министерството за транспорт и врски од предходната година

Цената на градежното земјиште под објект кое ќе биде предмет на доделување со непосредна спогодба согласно законот за легализација на бесправно изградено земјиште ќе биде 1 еур /м².

Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште

За населено место Зрновци:

а) Индивидуални и колективни стамбени згради прва зона 14 евра/м²

б) Индивидуални и колективни стамбени згради втора зона 10 евра/м²

в) Деловни простории и индивидуални дуќани 25 евра / м²

г) Индустриски и производни објекти 10 евра /м²

д) Селско-стопански објекти 3 евра/м²

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за Мородвис и Видовиште изнесува 50% од цената предвидена под б), в), г), и д) за с. Зрновци.

Откако инвеститорот ќе го плати надоместокот за уредување на градежно земјиште општината го издава Одобрението за градба.

Одобрението за градење не може да се издаде ако не е платен надоместокот за уредување на градежно земјиште, освен ако инвеститорот и општината склучат договор за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати или склучат договор со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок или донесен е акт врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или инвеститорот доставил банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или инвеститорот востановил хипотека во корист на општината.

Одобрението за градење се издава по електронски пат во рок од десет работни дена од доставувањето на доказ за платен надоместок за уредување на градежно земјиште, односно од денот на склучувањето на договорот за начинот на плаќање на надоместокот или договорот со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок, односно од денот на донесувањето на акт врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или од денот на донесувањето на

банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или доставување доказ за воспоставена хипотека во корист на општината .

За деловни , индустриски и стопански објекти, настрешници и сл. (Бензински пумпи, складови и производни капацитети, фарми, паркинг плацеви и сл. вон градежниот реон , а за кои е обезбедено градежна документација од надлежниот орган ќе се плаќа 10% од висината на трошоците предвидени во точка г) поради користење на постојната инфраструктура (пат, електрични далноводи, нисконапонска мрежа и др.).

Општина Зрновци нема обврска за уредување на ова земјиште.

Кон реализација на комуналната инфраструктура на одделни улици, населби и локации ќе се пристапи откако ќе се обезбедат 95% од средствата за комунална услуга од сопствениците на локациите.

Начин на пресметување на нето корисна површина (НКП)

а) Стамбени објекти

- Стамбени простории 100%
- Стамбени простории(подруми),и потпокривен простор со висина до 2.5м 20%,
- Лоѓија, балкони затворени од три страни 40%
- Лоѓија, балкони затворени од две страни 30%
- Помошни простории, остава за гориво, котлара, трафостаница во објектот, визба 30%
- Гаража 10%
- Скалишен простор,заедничка комуникација 30%

б) Деловни простории и индивидуални дуќани

- Простории 100%
- Магацини, простории во визба 50%
- Гаража 10%
- Помошни простории, остава за гориво, котлара 30%

- Скалишен простор, заедничка комуникација 30%

-Лоѓија затворена од три страни 50%,затворена од две страни 30%

-Балкони и тераси 40%

-Отворен надкриен простор 30%

Подрум -претставува ниво на објектот кој е целосно вкопан во земјата или цоклето на приземјето е до 1м над теренот, а кај закосените терени до 65 цм. страничните површини да се вкопани.

Приземје - претставува ниво на објектот над подрумот или котата на подот да е на висина од 0 - 1м. над теренот доколку нема подрум.

Спрат - Ниво на објектот над приземјето

Поткровје - ниво на објектот над последниот кат кој е делумно или во целост изграден внатре во кровната конструкција и е наменет за становање или друга намена чија најголема чиста висина на калканските зидови може да биде максимум 1.5 м , за овие поткровја се врши наплата на надоместок во висина од 20 %. За поткровјата со повисоки калкански зидови се пресметува надоместок измеѓу поткровје и кат.

На вака пресметана површина врз база на

зидарски мерки од проектот се намалува

3% на име вграден малтер на зидовите.

Доколку инвеститорот изгради поголема

нето корисна површина од онаа по

заверениот главен проект што ја платил

должен е вишокот на изградената НКП

да го плати по цена што важи на денот на

плаќањето.

Ова важи и за пријавувањето од страна на надлежната инспекција за градба.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште корисниците ќе го уплатуваат на ж-ка Трезорска сметка 10000000063095 , Уплатна сметка 840-129-6511 и приходна шифра 717137 .

АКТИВНОСТИ -ПРИХОДИ

Доградба и надградба во прва зона на Зрновци:

- Доградба и надградба 2 x 35м² x 858,00 односно 60.060,00 мкд

- Гаражи 2 x 15м² x 10% x 86,00 односно 258,00 мкд

- Санитарни чворови 2 x 6 м² x 858,00 односно 10.296,00 мкд

- Селски стоп. објекти 9 x 40м² x 184,5 односно 66.348,00 мкд

- Деловни простории 1 x 30м² x 1537,5односно 46.125,00 мкд

вкупно 183.087,00 мкд

Доградба и надградба во втора зона на Зрновци:

- Доградба и надградба 2 x 35м² x 630,00 односно 44.100,00 мкд

- Гаражи 2 x 15м² x 10% x 63,00 односно 1.890,00 мкд

- Санитарни чворови 2 x 6 м² x 630,00 односно 7.560,00 мкд

- Селски стоп. објекти 9 x 40м² x 184,5 односно 66.348,00 мкд

- Деловни простории 1 x 30м² x 1537,5односно 46.125,00 мкд

вкупно 166.023,00 мкд

Доградба и надградба во Мородвис и

Видовиште

- Доградба и надградба 2 x 35 м² x 50% x 630,00 односно 22.050,00 мкд

- Селски стопански објекти 6 x 40м² x 50% x 184,5 односно 22.140,00 мкд

вкупно 44.190,00 мкд

Приходи од нови градби кои се очекуваат доколку се реализира Програмата во Зрновци

- Индивидуални стамбени згради 4 x 132.840,00 = 531.360,00 мкд

- Индустриски и производни објекти 1 x 190м² x 154 односно 29.260,00 мкд

вкупно 542.620,00 мкд

Приходи од нови градби во Видовиште и Мородвис доколку се реализира програмата:

- Индивидуални стамбени згради 2 x 66.420,00односно 132.840,00 мкд

- Индустриски и производни објекти 1 x 190 м² x 7.5 x 50% односно 14.630,00 мкд

вкупно..... 147.470 мкд

Вкупни приходи кои се очекуваат по оваа програма на ниво на општина Зрновци доколку се реализира истата ќе изнесуваат 799.710,00 мкд

РАСХОДИ

Доколку предвидените средства се приберат истите ќе се трошат по следниот редослед:

- Довршување на канализацијата во Зрновци 408.735,00 мкд

- Проширување на водоводната мрежа..... 466.268,00 мкд

- Проширување на електрична мрежа 140.000,00 мкд

- Експропријација и депсидирање 40.975,00,00 мкд

ВКУПНО:

1.056.390,00 мкд

Совет на општина Зрновци

Претседател

Владо Ристов

Бр.09-788/2

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г.

I.

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г бр. 08-789/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-789/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште

на подрачјето на општина Зрновци за 2020г.

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци ја усвојува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г.

Одлуката е составен дел на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 789/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програмата за изградба и одржување

на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2020 година

I.

Ја објавувам Програмата за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2020 година бр. 08-792/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-792/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.12 од Статутот на општина Зрновци (Сл. гласник на општина Зрновци 05/05) Советот на општина

Зрновци на седницата одрчана на 11.12.2019 година донесе :

П Р О Г Р А М А

За изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2020 година

ВОВЕД

Оваа програма е од скроман карактер кратка , концизна но мислиме дека ќе биде доста ефикасна која со текот на времето ќе се надградува и усовршува.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Поради специфичноста на програмата , оваа програма е составена од два дела :

- Изградба на јавна расфета
- Одржувањето на јавната расфета

АКТИВНОСТИ

Со оваа Програма во 2020 година се предвидува изградба на јавната расфета на следните локалитети:

- Изградба на јавната расфета на влезот на Зрновци од кај Винаца
- Изградба на јавната расфета на влезот на Зрновци од кај Мородвис
- Изградба на јавната расфета на влезот и излезот на Мородвис
- Изградба на јавна расфета на излезот на Видовиште према Теранци

Одржувањето на јавната расфета ќе го врши општина Зрновци преку избор на правно лице или фирма која ќе го врши одржувањето.

Набавката на материјали за јавната расфета ќе го врши Општина Зрновци преку избор на правно лице или фирма која ќе врши набавка на материјали за одржување на јавната расфета.

Во оваа Програма не се предвидени пооделно цените на чинење за изградба на наведените линии за јавна расвета пооделно за секој локалитет.Цените накнадно ќе се утврдат откако ќе се изготви предмер - пресметки за секоја локација ,односно линија или локалитет пооделно.

Исто така во Програмата не се предвидени цените на одржување на јавната расфета ниту пак цените на набавката на материјалите за јавна расфета .

Цените накнадно ќе се утврдат откако ќе се спроведе јавна набавка за изградба и одржување на јавната расфета и изготви предмер - пресметка за одржување на јавната расфета и набавката на материјали за јавна расфета.

За реализација на наведените активности планираме средства од :

Сопствени извори, средства од странски донации и други.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.09-792/2

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на Програмата за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2020 година

I.

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Програмата за За Програмата за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2020 година

бр. 08-793/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-793/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на Програмата за izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020 godina

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци ја усвојува на Програмата за izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020 godina

Одлуката е составен дел на Програмата за izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020 godina

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 793/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програмата

За културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.

I.

Ја објавувам Програмата За културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.бр. 08- 794/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-794/2

13.12.2019

Врз основа на член 36 ст. 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 11.12.2020 година донесе :

ПРОГРАМА

За културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.

Имајќи го во предвид начелото дека секој граѓанин има право да ги задоволи своите културни потреби и да има достапност до културните вредности, а повикувајќи се на Законот за локална самоуправа член 22(надлежности на локалната самоуправа) Законот за култура чл.7 , и Националната програма за култура, општина Зрновци ја изготвува оваа Програма за подршка на културните активности во 2020 година и на Советот му ја нуди на усвојување .

Во склад со овие начела и во склад со своите финансиски можности , Општина Зрновци во Буџетот за 2020 година ќе предвиди средства за подршка на културните активности од јавен локален интерес .

Имајќи предвид дека планираните средства за култура не се доволни да ги задоволат сите барања и потреби, приоритет за финансиска поддршка ќе имаат оние културни активности кои по својот квалитет се на повисоко општинско државно или меѓународно рамниште и ќе ги задоволат културните потреби и критериуми на поголем дел од граѓаните на општината.

Во програмата ќе настојуваме да предвидеме балансирана поддршка на сите дејности од културата - како од културното наследство така и од современото творештво (актуелна - "жива култура).

Со оваа Програма предвидуваме да дадеме финансиска поткрепа на следните активности:

Од дејноста за заштита на културното наследство ќе продолжиме со поддршката на доистражувањето на археолошкиот локалитет во с.Мородвис , и по можност изготвување на каталог на сакралните објекти и икони во колку ги има .

Во делот на издавачката дејност ќе дадеме поддршка на издавање или печатење на книги во кои ќе бидат опфатени мотиви од истражувачка дејност за општина Зрновци.

Во делот на музичката дејност , доколку се регистрира некое КУД да се создадат во границите на можноста минимални просторни услови за работа на КУД кое ќе достигне некои повисоки културни вредности, како и поддршка на некои културни настапи на самото друштво со локални исполнители(по населените места) и поддршка на елитни уметници од други градови од Републиката и од странство во нашата општина .

Поддршка на Етно - култура и културна традиција (Фолклор, стари занаети, изработка на сувенирски предмети и рачни ракотворби со етно мотиви).

Поддршка на собирање на електронски записи на духовното музичко народно творештво .

Обезбедување и опремување на простор за постојана Етно - проставка

Поттикнување на заживувањето на старите занаети интересни за актуелни туристи доколку ја посетуваат општината .

Поддршка на млади уметници.

Доколку се изготват било какви проекти од делот на културата под наслов (Зрновци село на културата во 2020 година или пак Мородвис село на културни знаменитости од минатаото) со истите ќе аплицираме до Министерството за култура на РМ како би се добиле финансиски средства .

Исто така со оваа Програма доколку имаме финансиски средства , финансиска поддршка ќе се даде на :

Сфечен велигденски концерт доколку се одржи ; Одбележување на националниот празник 2-ри Август ; Одбележување на 8-ми Ноември ден на Општина Зрновци и Одбележување на празникот Св.Димитрие великомаченик ;Одбележување на празникот Св. Троица ; Одбележување на празникот Св. Климент Охридски ; Организирање денови на празот ; Свечен новогодишен концерт доколку се одржи, Одржување на панаѓур двапати во годината .

Со оваа Програма ќе бидат опфатени и некои од активностите кои ги Организира и ОУ " Синиша Стоилов "од Зрновци со тоа што тоа право им го препуштаме на членовите од Советот истите да дадат мислења а кои ќе бидат вклопени во самата програма.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.09- 794/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на

РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на Програмата за културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.

I.

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Програмата за културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г. бр. 08-795/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-795/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Програмата за културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци ја усвојува на Програмата за културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.

Одлуката е составен дел на Програмата за културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 795/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програмата

за изработка на Урбанистички Планови , Урбанистичко Ы Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 год.на подрачјето на општина Зрновци

I.

Ја објавувам Програмата за изработка на Урбанистички Планови , Урбанистичко Ы Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 год.на подрачјето на општина Зрновци бр. 08- 800/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-800/2

13.12.2019

Врз основа на член 20 став 1, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (вСл.весник на РМв бр.199/2014,44/2015 И 193/2015), и и чл. 21 ст.1 т.8 од Статутот на општина Зрновци (Сл. гласник на Општина Зрновци бр.05/05) Советот

на општина Зрновци на седницата одржана на ден 11.12.2019 год. донесе:

ПРОГРАМА

**за изработка на Урбанистички Планови ,
Урбанистичко – Планска документација, и
урбанистичко проектна документација за 2020
год.на подрачјето на општина Зрновци I**

I. ВОВЕД

Урбанистичкото планирање е континуиран процес со кој се врши уредување и хуманизација на просторот , заштита и унапредување на животната средина и природата, како и зголемување на вредноста на земјиштето.

Во процесот на децентрализацијата, економскиот развој на општината зазема значајно место во надлежностите на локалната самоуправа.

Имајќи во предвид дека општина Зрновци е рурална општина потребно е во идниот период да се преземат мерки и насоки за економски развој на истата.

Како приоритет овде би произлегла потребата од развој на малото стопанство и лесната индустрија.

Поради ова, постојаните иницијативи од правни и физички лица и согледувањата на потребите на општината од урбаното планирање, а со цел да се овозможи изградба на индивидуални градби и стопански комплекси, согласно законските регулативи се изработи годишна програма за изработка на урбанистички планови,(за село), урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година на подрачјето на општина Зрновци .

За секоја конкретна изработка или измена и дополнување на Урбанистичките планови предвидени во Програмата ќе бидат донесени поединични Одлуки во кои ќе бидат детално опишани податоците и условите под кои ќе се

спроведе изработката, односно измените и дополнувањата на УП.

II. АКТИВНОСТИ

Урбанистички план за село

За селата на подрачјето на Општина Зрновци за кои нема изработено урбанистички планови да се изработат урбанистички планови за село согласно член 12 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14)

Во општина Зрновци постапката за изработка на Урбанистичките планови продолжува и во 2020 год. и тоа за следните населени места:

Изработка на Урбанистички план за село:

Урбанистички план за село		
1	Урбанистички план за село Зрновци	буџет на општина
2	Урбанистички план за село Мородвис	буџет на општина
3	Урбанистички план за село Видовиште	буџет на општина

			1.			
			2	УП с. Зрновци		Буџет
			3	УП с. Мородвис		Буџет
Архитектонски урбанистички проект			4			
			5	УП с. Видовиште		Буџет
Архитектонски урбанистички проект за пречистителна станица на фекална канализација за с.Зрновци	самофинансирање	Урбанистички план вон населено место				
Архитектонски урбанистички проект за пречистителна станица на фекална канализација за с.Мородвис	самофинансирање	<p>Со Програмата се предвидува изработка на урбанистички планови вон населено место по потреба за плански опфат, за подрачјето на општина Зрновци кои не се опфатени со урбанистички планови, на локалитети од интерес за општината и локалитети на кои ќе можат да бидат реализирани барања на заинтересирани физички и правни лица, прифатливи за општината.</p> <p>Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот , како и условите за градење на комплекси и градби вон населени места.</p>				
Архитектонски урбанистички проект за пречистителна станица на фекална канализација за с.Видовиште	самофинансирање	Урбанистички план вон населено место				
Архитектонски урбанистички проект за бунар за водоснабдување на Општина Зрновци со населените места	самофинансирање	Локална урбанистичка планска документација				
		<p>Со локална урбанистичка планска документација може да се врши уредување на просторот со определување на градежна парцела вон плански опфат за градби од втора категорија согласно Законот за градење, освен за градби со намена домување.</p>				

Секоја иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација ,поднесена од заинтересирани правни и физички лица, ќе биде разгледана, а прифатените предлози ќе се вградат во програмата за изработка на урбанистички планови.

Планови во постапка

Програмата за изработка на урбанистички планови се финансира од буџетот на Општина Зрновци и од заинтересирани правни и физички лица, чиј што програмски барања и подрачје на интерес се прифатливи за општината.

Реализацијата на плановите од Програмата ќе зависи од обезбедените финансиски средства од страна на општината и од заинтересираните правни и физички лица.

Средствата за изработка на урбанистички планови за 2020 год. Изнесуваат 3.000.000,00 денари.

Програмата може да се дополнува согласно планираните активности и настанатите потреби, како и позитивно одговорените барања на заинтересирани лица.

IV

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на Општина Зрновци, а ќе се применува од 01.01.2020 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Вр.09-800/2

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко Ќ Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 г.

И.

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички

Планови, Урбанистичко Ќ Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 г. бр. 08-800/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци.

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-801/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко Ќ Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 г.

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци ја усвојува на Програмата за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко Ќ Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 г

Одлуката е составен дел на Програмата за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко Ќ Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 г

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател
Владо Ристов с.р
бр. 08- 801/1
11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Локален акциски план

за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година

I.

Го објавувам Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година бр. 08- 798/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-799/2

13.12.2019

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на 11.12.2019 година, донесе

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН

за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година

ВОВЕД

Рамноправноста меѓу половите е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија која се заснова на целосно признавање и промовирање на еднаквите можности на жените и мажите, како неизоставен предуслов за одржлив развој, уживање на човековите права и практикување на демократските вредности.

Законот за еднакви можности на мажите и жените има за цел да го промовира концептот на еднакви можности за жените и мажите во сите сфери на општествениот живот како процес на отстранување на пречките за воспоставување и остварување рамноправност меѓу жените и мажите.

Со овој Закон изречно се забранува дискриминацијата како „соео разликување, искористување или ограничување врз основа на пол што го загрозува или оневозможува остварувањето или заштитата на човековите права и слободи“ како во јавниот така и во приватниот сектор, и тоа во областите на вработувањето и трудот, образованието, социјалната сигурност, културата и спортот.

Отсуството на дискриминација, како директна, така и индиректна, согласно Законот за еднакви можности на мажите и жените обезбедува „еднаков третман“ меѓу половите. „Воведување еднакво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на сите права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали преку кои тие придонесуваат во општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите произлезени од тој развој“ согласно Законот, значи обезбедување „еднакви можности за мажите и жените“.

Населението во Општина Зрновци според пол според пописот од 2002 година

Според пописот на населението во Република Македонија од 2002 година по општини во Република Македонија во Општина Зрновци има вкупно 3264 жители од кои 1996 жители се мажи додека пак 1568 жители се жени.

Мерки за остварување на принципот на еднакви можности

Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и жените, Законот предвидува две групи мерки: основни и посебни. Посебните мерки се важни, затоа што се усвојуваат и од страна на единиците на локалната самоуправа.

Основните мерки повеќе се во сферата на нормирањето и планирањето, а посебните мерки повеќе се однесуваат на воспоставувањето односно **заживувањето на принципот на еднакви можности** на мажите и жените преку отстранување на објективните пречки за неговата реализација, односно елиминирање на условите кои генерираат дискриминација по основ на пол.

Согласно Законот ова треба да се реализира, пред сè, преку три вида мерки.

1. Позитивните мерки се однесуваат на воспоставување еднаква застапеност на мажите и жените во јавниот и политичкиот живот на државата и во тој правец предвидуваат приоритет на соодветниот пол сè до воспоставувањето еднакво учество на мажите и жените. Ваквата мерка се однесува на сите нивоа на власт, вклучувајќи ја и локалната, сите јавни установи и служби, политичките функции, комисији и одбори.

2. Охрабрувачките мерки предвидуваат различни активности кои треба да ги поттикнат слободите и напорите за елиминирање на нееднаквата застапеност, односно нееднаквиот третман.

3. Програмските мерки се насочени кон подигање на свеста со цел да се поттикне воведувањето и унапредувањето на принципот на еднакви можности на мажите и жените.

Единиците на локалната самоуправа се обврзани согласно Законот да го почитуваат принципот на еднакви можности на жените и мажите и да усвојуваат мерки и да преземаат активности кои се потребни за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите.

Задачи за спроведување на пропишаните законски мерки

1. Прибирање на родово разделените статистички податоци за составот на работните и другите тела, делегациите и другите органи во единиците на локалната самоуправа, при именувањето претставници во јавните претпријатија и установи при остварувањето на надлежностите од нивниот делокруг на работење.

Во рамките на своите надлежности и поле на дејствување, Општина Зрновци е должна да преземе позитивни мерки за унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на еднакви можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи за статусот на жените и мажите.

За таа цел од најголем број органи, институции и организации ќе се прибараат податоци за вкупниот број вработени, за половата структура на вработените, за образовната структура по пол и за состојбата со распоредувањето на мажите и жените на раководни работни места.

Добиените податоци од вакавата анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите, ќе бидат показатели за родова слика во дистрибуцијата на раководни работни места помеѓу жените и мажите.

2. Вклучување на родовата перспектива во програмите, стратегиите и останатите документи што ги разгледува и усвојува Советот на Општина Зрновци

Вклучувањето на родовата перспектива во законите, политиките и програмите е важен концепт кога станува збор за еднаквите можности на жените и мажите.

Тоа подразбира детектирање на областите каде што недостасуваат одредби од родов аспект во одлуките, заклучоците, програмите, плановите, со кои би се унапредила родовата рамноправност и би се воспоставиле еднаквите можности на девојчињата и момчињата, жените и мажите.

Ова значи Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот на Општина Зрновци да биде централно тело на локално ниво со

надлежности во однос на воспоставувањето на принципот на еднакви можности на жените и мажите. Другите комисији при Советот на Општина Зрновци потребно е да бараат мислење од оваа Комисија за материјалите кои уредуваат или обработуваат прашања од значење за остварувањето на принципот на еднакви можности пред да ги достават до Советот на Општина Зрновци на разгледување, утврдување, односно донесување.

3. Јакнење на соработката на координаторите и Комисијата за еднакви можности со субјектите одговорни за усвојување и спроведување на мерките за воспоставување на еднакви можности

Запознавањето со политиките за родова рамноправност претставува начин на комуникација и воспоставување соработка меѓу координаторите за еднакви можности во единиците на локалната самоуправа и Секторот за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика.

Потребата од дијалог помеѓу релевантните актери е неопходна за да се осигура слично ниво на работа и политики. Координативниот механизам помеѓу локалните координатори е неопходен. Тој е важен за да се осигура дека координаторите се информирани за меѓусебните дејствувања на локално ниво – може да оформи платформа на која координаторите ќе се состануваат и ќе даваат препораки за потребните промени во политиките и законите, коишто произлегуваат од редовното известување. Потребна е координација и меѓу ресорното министерство и координаторите од единиците на локалната самоуправа заради потребата од поддршка во обликувањето на политиките на општините во областа на родовата еднаквост.

Спроведувањето на активностите за унапредување на принципот на еднакви можности значи вклучување и јакнење на соработката со другите партнери: синдикалните организации, здруженијата на работодавачи и невладиниот сектор.

Соработката со народниот правобранител која е во рамките на уставните и законските овластувања и може да се реализира согласно неговата законски утврдена надлежност да се грижи за остварување на принципот на еднакви можности на жените и

мажите и да обезбеди заштита кога нечие право е одземено или ограничено од орган или организација пред која е надлежен да постапува.

Активности и финансиски импликации:

Во Буџетот за 2020 година, активностите од областа на родовата рамноправност ќе се реализираат од посебна буџетска програма.

Р.бр.	Активност	Време на реализација	Носители и соработници	Буџет	Индикатори за успешност
1.	Водење родово разделена статистика за вработените во општинските институции и по одредени состојби и проблематики	Континуирано во текот на целата година	- Општина Зрновци - Други институции - Граѓански сектор	Нема финансиски импликации	Родово разделени статистички податоци за општинските институции
2.	Препорака за формирање женски спортски клубови и обезбедување попусти за користење на спортските сали и други спортски терени	Во текот на целата календарска година	- Општина Зрновци - Одделение за јавни дејности - Спортски клубови и здруженија	10 000 ден.	Афирмирање на женските спортски клубови и зголемување на нивниот број
3.	Основни систематски прегледи со анализи за превентивно откривање на болести кај жените и мажите(за социјално ранливите категории во Зрновци)	февруари - декември	Општина Зрновци	10.000 ден.	Рано откривање на тешки болести кај жените и мажите; Јакнење на свеста за превенцијата на здравјето
4.	Поддршка на граѓански организации во транспорт, одбележување на јубилеи и празници и хуманитарни активности	Во текот на целата календарска година		5. 000 ден.	
5.	Активности и обврски за	Во текот на целата	Општина Зрновци	5. 000 ден.	

Заклучни согледувања:

Постоењето на родовата машинерија само по себе не е доволно за да гарантира успешна имплементација на политики кои се родово чувствителни. Покрај покажаната волја, потребни се и ресурси за понатамошно градење на капацитетите на оние кои треба да бидат вклучени во сите фази на креирање, имплементација, мониторинг и оценка на постигнувања

та при дефинирањето и спроведувањето на политики за родова рамноправност.

Ова пак, бара отвореност и соработка меѓу воспоставените механизми за родова рамноправност (хоризонтално и вертикално), како и соработка со институциите на локално ниво и со граѓанските организации.

Партиципативните процеси и градењето на партнерски односи во голема мера ќе придонесат кон остварувањето на зацртаните цели. Една од основните потреби е подобрувањето на функционирањето на родовиот механизам на локално ниво, со цел да се зајакне нивниот капацитет за вклучување на родовата перспектива во формулирањето и анализата на политиките. Всушност, крајната цел е родовата еднаквост да се сфати не само како човеково право, туку и како демократска вредност која треба да се применува во сите аспекти на животот: политички, економски, социјален и културен.

II

Локалниот акциски план влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Зрновци“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Br.08-799/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на Локален акциски план

за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година

И.

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година бр. 08-798/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

ИИ.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-798/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци го усвои Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020

Одлуката е составен дел на Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 798/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програмата

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година

I.

Ја објавувам Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година бр. 08- 798/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-796/2

13.12.2019

ПРОГРАМА НА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИОТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 2020 ГОДИНА

СТРУЧЕН ЕЛАБОРАТ

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се донесува согласно член 14, став 2 од Законот за заштита на населението од заразни

болести (Сл. Весник на Р.М. 66/2004; 139/2008 и 99/2019) и член 22, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. 5/2002). Целта на ова програма е организирано спроведување на општи превентивни мерки за да се спречи појавата или да се намали, отстрани или искорени ширењето на заразните болести кај населението од подрачјето на Општина Зрновци.

Со Програмата се утврдени активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиски средства за спроведување на општите мерки.

Општите мерки и активности ги организира и следи Локалната самоуправа Зрновци, во соработка и под стручен надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани.

За заштита на населението од заразни

болести, во 2020 година ќе се спроведат

вообичаените општи мерки:

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење.
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други услови во објектите за производство и промет на храна.
3. Хигиено-технички услови во училишните и предучилишни установи.
4. Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе овозможи заштита на човековата околина од загадување.
5. Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населени места и други јавни површини.
6. Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.

I. Обезбедување безбедна вода за пиење

Водата има приоритет во обезбедувањето на основни услови за живот. Организираното водоснабдување, како дејност од јавен интерес, е слика на општествениот стандард и значаен предуслов за заштита од заразни заболувања и добро здравје. Од тука и во 2020 година примарната грижа на Општина Зрновци ќе биде насочена кон обезбедување на

населението со доволни количини на здравствено исправна вода за пиење, намалување на загубите на вода на минимум и услови за непрекинато и удобно користење на водата за пиење.

Согласно Одлуката за Комунален ред, организираното водоснабдување на населението од Општината го врши КЈП,, Водна Кула „Зрновци.

За таа цел во 2020 година КЈП,, Водна Кула “ - Зрновци ќе се настојува да ги спроведе следните активности:

- Изградба на таложник на доводниот цевковод за ублажување на екстремните загадувања на суровата вода од дождовите;
- целосна преработка на суровата вода до вода за пиење;
- подобрување на мрежната инфраструктура;
- санирање на селската чешма во с. Видовиште;
- стручно усовршување на одговорниот кадар за квалитетно управување, перманентен надзор, дезинфицирање и одржување на системот;
- имплементација на ХАЦЦП системот за контрола на безбедноста на водата;
- редовен мониторинг на водата и информирање на корисниците за квалитетот на водата.

Основниот мониторинг и информирањето на корисниците за квалитетот на водата ќе го спроведува територијално надлежниот Центар за јавно здравје Кочани. Основниот мониторинг на селскиот водовод Зрновци ќе се спроведува еднаш месечно со 1 примерок преработена вода, на водоводот од с Мородвис по 1 примерок на три месеци , на селската чешма во с. Видовиште по 1 примерок на 6 месеци.

II. Обезбедување санитарно-хигиенски услови во објекти за храна.

Во согласност со Законот за безбедност на храната. (Сл весник на РМ бр. 157/2010)., ЈЗУ ЦЈЗ Кочани ќе спроведува:

- консултантски услуги за воспоставување и примена на HACCP систем за контрола на безбедноста на храната;
- здравствени прегледи на вработените лица што работат со храна;

- едукација на вработените за хигиена на храната и заштита на животната средина;
- превентивни ДДД мерки;
- лабораториски испитувања на храна и на брисеви од раце на вработени и површини кои доаѓаат во контакт со храна (садови, прибор за јадење, работни маси за работа со храна).

III. Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во училишни објекти

За заштита на учениците од цревни и други заразни заболувања, а особено од заразна жолтица, во 2020 година ќе продолжат редовните контроли на училиштата во Општина Зрновци од страна на санитарниот и здравствен инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје. Ќе се изврши детектирање на неусогласеност на санитарно - техничките и хигиенските услови во Основното училиште во Зрновци и подрачните училишта во Мородвис и Видовиште.

Врз основа на теренските увиди училиштата ќе добијат извештај за најдената состојба со предлог мерки за подобрување.

На крајот од годината Советот на Општина Зрновци ќе разгледа годишна информација за целокупната состојба и поединечните мерки за подобрување.

IV. Правилно и навремено отстранување на цврст отпад и отпадни води

Организираното отстранување на цврст отпад и отпадни води го врши КЈП,, Водна Кула “ - Зрновци, во согласност со Законот за управување со отпадот и одредбите од Одлуката за комунален ред на Општина Зрновци.

Се до профункционирањето на регионалната депонија, сметот редовно ќе се изнесува на Депонијата во Зрновци .

Член 113 од законот за води (Сл весник на РМ 87/2008) и Директивата 91/271/ЕЕС ги задолжува општините да ги пречистат урбаните и биолошко разградивите индустриски отпадни

води и што произлегуваат од нивното подрачје. За таа цел треба да се изготват еколошки проекти за користење на средства од Министерството за животна средина и просторно планирање, од Швајцарската влада и претпристапните фондови на ЕУ, како можност на Општина Зрновци да се промовира во еколошко подрачје.

V. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна во здравствени, училишни, предучилишни и социјални установи; во објекти за производство и промет на храна, зелени пазари, станици за патнички сообраќај, канализации, депонии и друго.

5.1. Превентивна дезинфекција

Јавните установи, субјектите кои работат со храна, согласно Законот, на секои 6 месеци ќе вршат превентивна дезинфекција, во соработка со овластена установа.

5.2. Превентивна дезинсекција

5.2.1. Превентивна дезинсекција од летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат во летниот и есенски период сите објекти за храна, со примена на НАССР мерките на претпазливост.

5.2.2. Актуелната закана од западно нилска треска, која во Грција е ендемски застапена, во 2012 година се пренесе и во Македонија и однесе 3 лица. Како превентивна мерка за спречување на ширењето на ова сериозна болест, како и за заштита од пренесување на маларија и сведување на толерантно ниво на непријатноста од наездата на комарците во Општина Зрновци се предлага да се спроведе најмалку едно авионско третирање и 3 теристички прскања со водно растворлив препарат. Теристичките прскања ќе се спроведат на крајот на мај, средината на јули и август, со опфат од по 30 хектари, во населените места на општината.

За порационална општа дезинсекција, препорачливо е со авионско третирање на комарците истовремено да бидат опфатени и соседните општини: Кочани, Чешиново-Облешево, Виница, Македонска Каменица, Карбинци и Штип. Доколку постои согласност и општините од Малешевско-пијанечкиот крај

можат да бидат опфатени со авионско прскање.

Ларвицидното третирање на комарците е најефикасно, но поради високата цена на препаратите и најскапо третирање. Препорачливо е да се започне во рана пролет и да се изврши повеќекратно. Во општина Зрновци би се опфатиле 5 ха површина со застојни води, најмалку во два наврата. Ќе се употребат 25 кг препарат (по 2,5 кг на ха).

5.3. Превентивна дератизација

5.3.1. Во врска со член 42 од Законот Општина Зрновци ќе спроведе општата дератизација, во октомври 2020 година, со 15 кг. кумарински препарат Во спроведувањето на општа дератизација ќе се опфатат канализациите во Зрновци, Видовиште и Мородвис. Шахтите на канализацијата ќе се третираат во соработка со претставник на КЈП, "Водна Кула", со по 300 грама кумарински препарат. Ќе се постават 15 кг. кумарински препарати, и тоа 8 кг во канализацијата на с. Зрновци, 3,5 кг во канализациите на Видовиште и 3,5 кг во канализациите на Мородвис. Средствата за ова намена ќе ги обезбеди Општина Зрновци.

5.3.2. Согласно Законот за заштита од заразни болести и Законот за безбедност на храната, правните лица кои работат со храна ќе спроведуваат континуирана дератизација.

V. Промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

За заштита и унапредување на здравјето на населението секојдневно ќе се врши советување на лица заболени од заразна болест, за која е доставена Пријава за заразно заболување.

Редовно ќе се едуцира младото население за унапредување на сексуалното здравје.

Во зависност од случувањата ќе се спроведуват и тестирања на малигни заболувања во цревниот тракт и заразеност од заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други заразни заболувања.

Финансирање на Програмата од Буџетот на Општина Зрновци

I. Безбедност на водите за пиење од селските водоводи 28 800

(18 Хемиски и бактериолошки анализи * 1 800 ден = 32 400 ден.)

За објавување на Одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020годин

III. Надзор над училиштата во Општина Зрновци со извештај 6 000 ден.

Теренски увид и изготвување на извештај за трите училишта 3x2000 = 6 000 ден.

И.
Ја објавувам Одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020година бр. 08-797/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

V. Уништување на комарци

- Авиотретирање на комарци - Околу 165 000 денари
- Три теристички третирања – 36 000 денари
- Ларвицидно третитанје – 92.500 денари

ИИ.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

Општа дератизација на канализациите во Зрновци Општина Зрновци . Видовиште 12 000

(15 кг кумарински препарат * 800 ден = 12 000 ден)

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-797/2

13.12.2019

Вид на активности	Цена
Води за пиење	32 400
Надзор над училишта и извештај	6 000
Уништување на комарци	293 500
Општа дератизација на канализација	12 000
ВКУПНО	343 900

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020година

Член 1

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци ја усвои Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020година

Одлуката е составен дел на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

Давањето услуги на Општина Зрновци од точките 1;3 и 5 ќе се регулира со посебен договор, склучен помеѓу Општината и ЈЗУ ЦЈЗ Кочани.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Вр.08-796/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 797/1

11.12.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за престанок на мандато на Виктор Ангелов како член во работните тела и комисији

I.

Ја објавувам Одлуката за престанок на мандато на Виктор Ангелов како член во работните тела и комисији . бр. 08-802/1 донесен на седницата одржана на ден 11.12.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Бр.09-802/2

13.12.2019

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), а согласно Одлуката бр. 08-696 од 07.11.2019 година за констатирање на оставката на Виктор Ангелов од член на Советот на Општина Зрновци , Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 11.12.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За престанок на мандато на Виктор Ангелов како член во работните тела и комисији

Член 1

На Виктор Ангелов како член во работните тела и комисији при Советот на Општина Зрновци му престанува мандатот заклучно со 07.2019 година а на негово место за член во работните тела и комисији при Советот на Општина Зрновци се именува Тошо Андонов и тоа :

Во Комисијата за мандатни прашања избор и именување бр. 08-566/1 од 11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов се именува Тошо Андонов

Во Решението За именување на членови на Советот на Општина Зрновци кои ќе учествуваат при склучување на бракови бр.08-582/1 од 11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов се именува Тошо Андонов

Во Комисијата за култура ,образование и спорт и права на децата при Советот на Општина Зрновци бр. 08-568/1 од 11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов се именува Тошо Андонов

Во Решението За формирање на Комисија за статут и прописи при Советот на Општина бр.08-575/1 од 11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов се именува Тошо Андонов

Во Решението За формирање на Комисија за финансии и буџет и локален економски развој при Советот на Општина Зрновци бр.08-577/1 од 11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов се именува Тошо Андонов

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 802/1

11.12.2019

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.30

1. Одлука За давање согласност на годишниот план за вработување за 2020
2. Програма Za работа na Советot na op{tina Zrnovci za 2020 godin
3. Одлука За усвојување на Програмата За работа на Советот на општина Зрновци за 2020 година
4. Програма За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година
- 5.Одлука За усфојување на Програмата За изградба ,реконструкција, одржување и заштитан на општинските патишта и улици за 2020 година
- 6.Програма За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г.
- 7.Одлука за усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2020г.
8. Програма За изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2020 година
- 9.Одлука За усфојување на Програмата за izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020 godina
- 10.Програма За културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.
- 11.одлука За усфојување на Програмата за културни манифестации во општина Зрновци за 2020 г.
12. Програма за изработка на Урбанистички Планови , Урбанистичко – Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 год.на подрачјето на општина Зрновци
- 13.Одлука За усфојување на Програмата за изработка на Урбанистички Планови , Урбанистичко Ђ Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2020 г.
- 14.Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020година
15. Одлука За усфојување на Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020
16. Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населениото од заразни болести во 2020 стручен елаборат
17. Одлука За усфојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населениото од заразни болести за 2020година
18. Одлука За престанок на мандато на Виктор Ангелов како член во работните тела и комисиии

Издавач : Совет на Општина Зрновци

